

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10¹ од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 41 став 6 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година, одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичката структура на Трговското радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС-РАДИО ДООЕЛ Струмица Уп1 бр.02-435 од 26.08.2019 година, согласно Заклучокот на Советот бр.02-4195/5 од 16.09.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 34-тата седница одржана на 16.09.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС-РАДИО ДООЕЛ Струмица, и тоа:

- за истапување на физичкото лице Ѓорге Појразовски (поранешен од Струмица), со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул. „[REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED], и

- за пристапување на физичкото лице, наследникот Соња Појразовска, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул.„[REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED], брачен другар на Ѓорге Појразовски (поранешен од Струмица), сопственик на Трговското радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС-РАДИО ДООЕЛ Струмица, врз основа на Решение за оставинска постапка О.бр.244/19 од 07.06.2019 година и УДР бр.105/19 од 11.06.2019 година, донесено од нотар Јанко Милушев од Струмица на 16.07.2019 година, правосилно на 16.07.2019 година.

2. Се задолжува Трговското радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС-РАДИО ДООЕЛ Струмица, по извршената промена наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Трговското радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС-РАДИО ДООЕЛ Струмица, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/14), со Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр.02-435 од 26.08.2019 година, ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за неговата намера да спроведе промена во сопственичката структура на Трговското радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС-РАДИО ДООЕЛ Струмица.

Причина за поднесување на ова известување е поради тоа што единствениот сопственик на Трговското радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС-РАДИО ДООЕЛ Струмица, Ѓорге Појразовски, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул.„[REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED], починал на ден 04.01.2019 година. Согласно Решението за оставинска постапка

¹Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

О.бр.244/19 од 07.06.2019 година и УДР бр.105/19 од 11.06.2019 година, донесено од нотар Јанко Милушев од Струмица на 16.07.2019 година, правосилно на 16.07.2019 година, за законски наследник на оставината на оставителот Ѓорге Појразовски се огласува физичкото лице Соња Појразовска, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул., [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED], брачен другар на Ѓорге Појразовски, (поранешен од Струмица). Согласно напреднаведеното, единствена сопственичка на Трговското радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС-РАДИО ДООЕЛ Струмица ќе биде физичкото лице Соња Појразовска, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул., [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED].

Врз основа на наведеното, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатираше дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС-РАДИО ДООЕЛ Струмица не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од истиот Закон, по поднесеното Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр.02-435 од 26.08.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

Бр.02-435
16.09.2019 година
С к о п ј е

**Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Совет,
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.**

Правна поука: Против оваа одлука радиодифузерот, доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежниот суд.